

СМРТ НА ФАШИЗМОТ — СЛОБОДА НА НАРОДОТ!



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БР. 1

Скопје, среда 1 јануари 1947 година

Год. III

Службен весник на Народна Република Македонија излегуе повремено. Ракопосите се пракаат во два примерка пишани во проред, на една страна од табак и се пракаат на адреса: Редакција „Службен весник на НРМ“ Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 10. Ракописите не се врекаат.

Цена на весникот 4 дин. од табак. Претплата за 6 месеци 130 дин. а за цела година 250 дин. Огласи се при мат по тарифата објавена во „Сл. весник на Н.Р. Македонија“ бр. 7/46 Чек. смет. при Мак. стопан. банка централа на Народна банка на ФНРЈ Скопје — 801-129.

1

## РЕШЕНИЕ

### НА УСТАВОТВОРНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за прогласуението на

## УСТАВОТ

### НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Уставотворното собрание на Народна Република Македонија како врховен преставител на народниот суверинитет и израз на единодушната волја на народот на Народна Република Македонија

## РЕШИ

Уставот на Народна Република Македонија, усвојен од Уставотворното собрание на Народна Република Македонија, да се прогласи и објави на народот на Народна Република Македонија.

# У С Т А В

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### ПРВ ДЕЛ

#### ОСНОВНИ НАЧАЛА

##### ГЛАВА I

###### НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

###### Член 1

Народна Република Македонија е народна држава со народни улгунски облик.

###### Член 2

Остварувајќи ја во својата ослободителна борба, и во наредничката борба на сите народи на Југославија својата наједна држава Народна Република Македонија, и изразувајќи ја својата правото на секој народ на самоопределување, и получувајќи право на отцепување и на соединување со други народи, својата слободна воља, македонскиот народ се соединува врз основа на начелото на рамноправноста со останатите народи на Југославија и нивните народни републики: Народна Република Србија, Народна Република Црна Гора, Народна Република Босна и Херцеговина, Народна Република Кралевство, Народна Република Словенија, во заедничка сојузна држава — Федеративна Народна Република Југославија

###### Член 3

Државниот грб на Народна Република Македонија претставува поле окружено со житни класија, испреплетано со племови од афион и тутунови лисја, кои што се поврзани на тлото со лента прошарена со народни мотиви. Медју врвовите на класјето има петокрака звезда. Среде во полето се оцртуе планина, во подножјето на која што тече река. Зад планината изгрева солнце.

###### Член 4

Државното знаме на Народна Република Македонија е црвено со петокрака звезда. Звездата е црвена со златен (жолт) раб, и има правилна петокрака форма. Односот на широчината и должината на знамето е еден спрема два.

Кога не се подели знамето на четири правоагалници, тогаш средишната точка на звездата се поклапа со точката во која што се сечат диагоналите на горниот правоагалник што е до прицврстениот дел на знамето. Горниот крак на звездата е управен спрема горната линија од должината на знамето, а долните краци се управени спрема долната линија од должината на знамето. Полупречникот на звездата е еднаков со една шестинска од широчината на знамето.

###### Член 5

Главниот град на Народна Република Македонија е Скопје.

### ГЛАВА II

#### НАРОДНА ВЛАСТ

###### Член 6

Во Народната Република Македонија сета власт произлегува од народот и му припаѓа на народот.

Народот ја остварува својата власт преку слободно избраните претставнички органи на државната власт, народните одбори, кои што, од месните народни одбори до Народното

собрание на НРМ, настапаа и се развија во народноослободителната борба против фашизмот и реакцијата и кои што се основна придобивка на таа борба.

###### Член 7

Сите претставнички органи на државната власт ги избираат граѓаните врз основа на општо, еднакво и непосредно избирачко право со тајно гласање.

Народните претставници во сите органи на државната власт им се одговорни на своите избирачи.

Секој народен претставник може да биде одземан од службата на мнозинството на избирачите од изборната единица во која што е избран, и пред истекот на срокот за кој што е избран.

Со закон ќе се пропише во кои случаи, под кои услови и по кој начин избирачите можат да ги одзоват своите народни претставници и пред истекот на срокот за кој што се избрали.

###### Член 8

Органите на државната власт на Народна Република Македонија ја вршат властта врз основа Уставот на ФНРЈ, Уставот на НРМ, законите на ФНРЈ, законите на НРМ и општите прописи на повисоките органи на државната власт.

Сите акти на органите на државната управа и на органите на правосудието мораат да бидат основани на закон.

### ГЛАВА III

#### ОСНОВНИ ПРАВА НА НАРОДОТ И НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

###### Член 9

Народна Република Македонија ја врши државната власт суверено, пренесувајќи ги на Федеративна Народна Република Југославија само оние права што се утврдени со Уставот на ФНРЈ.

Суверените права на Народна Република Македонија, нејзината безбедност како и општественото и политичкото уредување стоат под заштита и одбрана на Федеративна Народна Република Југославија.

###### Член 10

Противен му е на Уставот на Народна Република Македонија секој акт, што на нејзината територија е управен против сувереноста, рамноправноста и националната слобода на македонскиот народ и на Народна Република Македонија, како и на останатите народи и на останатите народни републики на Федеративна Народна Република Југославија.

###### Член 11

Границите на Народна Република Македонија не можат да се менуат без согласие на Народна Република Македонија.

###### Член 12

Националните малцинства во Народна Република Македонија уживаат право и заштита на својот културен развој и на слободна употреба на својот јазик.

### ГЛАВА IV

#### ОПШТЕСТВЕНО ЕКОНОМСКО УРЕДУЕЊЕ

###### Член 13

Средствата за производството во Народна Република Македонија се или општонароден имот, то е имот во рачите на државата, или имот на народните кооперативни орга-

низации, или имот на приватни физички и правни лица.

Сите рудни и други богатства во употребата на земјата, водите, вклучувајќи ги минералните и лековитите, изворите на природната сила, средствата на железничките и воздушните соопштенија, поштата, телеграфот, телефонот и радиото се општонароден имот.

Средствата за производство во рацете на државата ги испољује државата сама или ги дава на друг за испољууње.

Надворешната трговија е под контрола на државата.

#### Член 14

Со цел да ги заштити животните интереси на народот, да ја подигне народната благосостојба и правилно да ги испољује сите стопански можности и сили, државата му дава правец на стопанскиот живот и развиток со општи стопански план потпирајќи се врз државниот и кооперативниот стопански сектор, а остварувајќи ја општата контрола над приватниот сектор на стопанството.

Во остварууњето на општиот стопански план и на стопанската контрола, државата се подпира врз соработуачката на синдикалните организации на работниците и намештачите и на другите организации на работниот народ.

#### Член 15

Општонародниот имот е главно опориште на државата во развитокот на народното стопанство.

Општи народниот имот стоји под социјална заштита на државата.

Управууњето и располагањето со општонародниот имот се определује со закон.

#### Член 16

Државата им посветује особено внимание и им дава помош и спасууње на народните кооперативни организации.

#### Член 17

Се гарантира приватната сопственост и приватната превземливост во стопанството.

Се гарантира наследууњето на приватната сопственост. Правото на наследство се уредује со закон.

Никој не смее да го употребује правото на приватната сопственост во штета на народната заедница.

Се забранува постоењето на приватни монополистички организации, како што се: картели, синдикати, тrustови и слични организации создадени со цел за диктирање на цените, монополизирање на пазариштето и оштетууње интересите на народното стопанство.

Приватната сопственост може да се ограничи или да се експроприира, ако тоа го бара општиот интерес, но само врз основа на законот. Со закон се одреди во кој случај и во која висина ќе му се даде накнада на сопственикот.

Под истите услови можат со закон да се национализираат одделни стопански гранки или претпријатија, ако тоа го бара општиот интерес.

#### Член 18

Земјата им, прилагја на оние што ја обработуваат. Законот определује може ли и колку земја да има установа и лице што не е земјоделец.

Не може да има големи земјишни поседи во приватни раце врз каква и да е основа.

Максимумот на приватниот земјиштен посед се определује со закон.

Државата особено ги заштитува и помага сиромашниот и средниот селанец со својата општа стопанска политика, со ѕвтии кредит и со даночниот систем.

#### Член 19

Со стопански и други мерки државата го помага работниот народ да се здружува и организира со цел да се одбрани од стопанска експлоатација.

Државата ги заштитува лицата во наемниот работен однос, особено со обезбедууње правото на здружууње, со ограничууње работниот ден, со обезбедууње правото на платен годишен одмор, со контрола на работните услови, со грижа за жилишните околности и со социјално осигурууње.

Малолетните лица во работниот однос уживаат особена заштита на државата.

### ГЛАВА V

#### ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ГРАЃАНИТЕ

#### Член 20

Сите граѓани на Народна Република Македонија се еднакви пред законот и се рамноправни без оглед на народност, раса и вероисповест.

Не се признаваат никакви привилегии во рагјањето, положбата, имотната состојба и степенот на образоването.

Противен му е на Уставот и подлежи на казна секој акт со кој што на граѓаните им се даваат привилегии или им се ограничуваат правата врз основа на разликата во народноста, расата и вероисповеста како и секоја проповедање на национална, расна или верска омраза и раздор.

#### Член 21

Граѓаните на Народна Република Македонија се должни да се придржуваат за Уставот на ФНРЈ, за Уставот на НРМ и за законите.

#### Член 22

Сите граѓани на Народна Република Македонија, без разлика на пол, народност, раса, вероисповест, степен на образование и место на живеење, што навршиле 18 години старост, имаат право да избираат и да бидат избирали во сите органи на државната власт.

Граѓаните на Народна Република Македонија што се членови во редовите на Југословенската армија, имаат право да избираат и да бидат избирали, како и останатите граѓани.

Избирачкото право е општо, еднакво и непосредно и се врши со тајно гласање.

Не уживаат избирачко право лицата под старателство, лицата што со судска пресуда се лишени од избирачко право за време дури трае дејствујето на пресудата, и лицата што врз основа на Сојузниот закон го загубуваат избирачкото право.

#### Член 23

Жените се рамноправни со мажите во сите области на државниот, стопанскиот и општествено-политичкиот живот.

За еднаква работа жените имаат право на еднаква плаќа како и мажите и уживаат особена заштита во работниот однос.

Државата особено ги заштитува интересите на мајката и детето со создавање породилишта, детски домови и детски дневни домови, и со право на мајката на платена отпушка пред и по рагјањето.

#### Член 24

На граѓаните на Народна Република Македонија им е гарантирана слобода на совеста и слобода на вероисповеста.

Црквата е одделена од државата.

Верските заедници, чието учење не се противи на Уставот, се слободни во своите верски работи и, во вршењето на

вереките обреди. Верските училишта за подготвуење на свештеници се слободни, а стоат под општ надзор на државата.

Забранета е злоупотребата на црквата и верата во политички цели и постоењето на политички организации на верека основа.

Државата може материјално да ги помага верските заедници.

#### Член 25

Бракот и фамилијата се под заштита на државата. Државата со закон ги уредува правните односи на бракот и фамилијата.

Полноважен е само бракот заклучен пред надлежните државни органи. По заклучувањето на бракот граѓаните можат да извршат и венчање по верските прописи.

Сите брачни спорови прилагдаат во надлежност на надлежните судови.

Евиденцијата на родените, венчаните и умрелите е во надлежност на државата.

Родителите имаат спрема ванбрачните деца исти обврски и должности како и спрема брачните деца. Положбата на ванбрачните деца се уредува со закон.

Малолетните лица стоат под особена заштита на државата.

#### Член 26

На граѓаните им се гарантира слободата на печатот, гловрот, здружувањето, соборите, јавните збирања и манифестиците.

#### Член 27

Загарантирана е неприкосновеноста на личноста на граѓаните.

Никој не може да биде задржан во притвор подолгу од три дена без писмено и образложено решение на судот или на јавниот обвинител. Најдолгиот срок на притворот се определува со закон.

Никој не може да биде казнет за кривично дело без решение на надлежниот суд донесено врз основа на законот со кој што е определена надлежност на судот и кривичното дело.

Казните можат да се установат и изречуваат само врз основа на законот.

Никој, ако им е достапен на државните органи, не може да биде суден а да не е по законот испуштен и на прописен начин повикан да се брани.

Казните за прекршење на правните прописи можат ограничено на државната управа да ги изречуваат само во границите што се одредени со закон.

Само во случај пропишани со закон може граѓанинот да биде изгубен од своето живеалиште.

Државјанинот на Народна Република Македонија што врз основа на сојузниот закон не го загуби државјанството на Федеративна Народна Република Југославија го губи и државјанството на Народна Република Македонија. На државјанинот на Народна Република Македонија не може да му се одземе државјанството на Народна Република Македонија додека го има државјанството на ФНРЈ.

#### Член 28

Жилиштето е неповредливо.

Никој не може да влезе во тужо жилиште или простории, нити да врши претрес против волјата на нивниот држател без решение предвидено со закон.

Претресот може да се врши само во присуство на

двајца сведоци. На претресот има право да присуствува и лицето чие жилиште или простории се претресуваат.

#### Член 29

Неповредлива е тајната на писмата и другите средства за општење, освен во случај на кривична истрага, мобилизација и воена состојба.

#### Член 30

Во Народна Република Македонија уживаат право на приблизите туги државјани прогонети заради залагањето на демократски начала, национално ослободување, права на работниот народ и слобода на научната и културната работа.

#### Член 31

Секој граѓанин е должен да работи според своите способности; кој не и дава на заедницата не може од неа ни да приема.

#### Член 32

На сите граѓани на Федеративна Народна Република Југославија еднакво им се достапни под законски услови сите јавни служби.

Должност им е на граѓаните совесно да ги извршуваат јавните должности за кои што се избрани или што им се доверени.

#### Член 33

Одбраната на татковината е највисока должност в чест на секој граѓанин.

Предавството на татковината е најголемо злосторетво спрема народот.

Воената обврска на граѓаните е општа.

#### Член 34

Државата им обезбедува на воените инвалиди достоен живот и бесплатно оспособување за работа.

Децата на паднатите борци и на жртвите од војната се под особена грижа на државата.

#### Член 35

Државата се грижи за подигање здравјето на народот со организација и контрола на здравствената служба, на болниците, апотеките, санаториумите, лечилиштата и поправалиштата и другите здравствени установи.

Државата ја има грижата за физичкото воспитување на народот, особено на младината, заради подигањето на здравјето и работната способност на народот како и ојакнувањето на одбранбената сила на државата.

#### Член 36

Се осигурува слободата на научната и уметничката работа.

Државата ја помага науката и уметноста со цел да ја развива народната култура и народната благосостојба.

Авторското право е заштитено со закон.

#### Член 37

Со цел за подигање на општата култура на народот, државата осигурува училиштата и другите просветни и културни установи да им бидат достапни на сите слоеви на народот.

Државата и посветува особено внимание на младината и го заштитува нејзиното воспитување.

Училиштата се државни. Само со закон може да се допушти отворање на приватни училишта а пивната работа е под контрола на државата.

Основната настава е задолжителна и бесплатна.

Училиштето е одделено од црквата.

## Член 38

Граѓаните имаат право на молба и петиција до органите на државната власт.

Против решенијата на органите на државната управа и неправилните постапки на службените лица, граѓаните имаат право на жалба.

Со закон ќе се пропише постапката за поднесување на жалба.

## Член 39

Секој граѓанин има право да ги тужи на надлежниот суд службените лица за кривични дела направени во службената работа.

## Член 40

Граѓаните имаат, под законски услови, право да бараат од држава и службените лица накнада за штетата што им е направена со незаконито и неправилно вршење на службата.

## Член 41

Даночната обврзка на граѓаните е општа и сразмерна со нивната стопанска сила.

**Јавните давачки и усвободувањето од нив се установуваат само со закон.**

## Член 42

Поради заштита на граѓанските слободи и демократското устројство на Народна Република Македонија и на Федеративна Народна Република Југославија утврдено со Уставот на ФНРЈ односно со овој Устав, незаконито и казниво е да се употребуваат граѓанските права за промена и нарушување на уставното устројство во противдемократска цел.

## ВТОР ДЕЛ

## ДРЖАВНО УРЕДУЕЊЕ

## ГЛАВА VI

## НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

## Член 43

Народна Република Македонија ги врши самостојно сите права утврдени со овој Устав.

Со цел да се оствари економско и политичка взајмна помош и соработка, како и заедничка одбрана на националната слобода и независност, Народна Република Македонија ги пренесе на Федеративна Народна Република Југославија спределените работи содржани во член 44 од Уставот на ФНРЈ.

## Член 44

Во надлежност на Народна Република Македонија, во лицето на нејзините највисоки органи на државната власт и на државната управа, припаѓа:

1) донесување, изменување и дополнување Уставот на Народна Република Македонија и грижи за неговото извршување;  
2) решавање за согласие за изменување границите на Народна Република Македонија.

3) административно-територијална поделба на Народна Република Македонија.

4) заштита на државното уредување (и правата на граѓаните); јавен ред и сигурност;

5) донесување на стопанскиот план на Народна Република Македонија;

6) управување на стопанството од республиканско значење и раководење на стопанството од локално значење;

7) додавање на државниот буџет на Народна Република

на Македонија; остварување и контрола над извршувањето на буџетот на Народна Република Македонија и одобрување на свршената сметка на Народна Република Македонија; раководење во остварувањето буџетот на народните одбори;

8) државјанство на Народна Република Македонија;

9) раководење на судовите на Народна Република Македонија; амнистија и помилување спрема прописите на законот;

10) финансиски, индустриски, рударски, градежни, трговски, шумски и поледелски претпријатија од республиканско значење;

11) патишта, реки, канали и пристаништа од республиканско значење;

12) транспорт и соопштенија од республиканско значење;

13) заклучување заеми на Народна Република Македонија и одобрување на заклучените заеми на народните одбори во границите на законот;

14) утврдување и одобрување, во согласие со сојузните закони, на республикански и локални давачки; утврдување и одобрување давачките на народните одбори;

15) контрола на состојбата на претпријатијата и установите од општодржавно значење на територијата на Народна Република Македонија;

16) утврдување республиканското и локалното значење на стопанските претпријатија и установи од надлежноста на Народна Република Македонија;

17) раководење на жилишните и комуналните работи; жилишна изградба, изградба и уредување на градовите и места;

18) законодавство и раководење, врз основа на општите и начални прописи на ФНРЈ, во областа:

а) на индустриската, рударството трговијата, поледелството, шумарството, ловот и водите сили;

б) на градежите, стопанското работење и политичката на цените;

в) на заштитата на народното здравје, социјалните грижи и физичката култура;

г) на основната, средната и високата настава, просветните, културните и научните установи и организации од республиканско значење;

д) на организацијата на државната власт.

Доколку општите начала на ФНРЈ не се донесени, Народна Република Македонија ги донесува своите прописи сама.

19) Дополнително законодавство во рамките на сојузните закони на ФНРЈ.

## Член 45

Територијата на Народна Република Македонија заедно со териториите на другите народни републики на Федеративна Народна Република Југославија чинат единствено државно и стопанско подрачје.

## Член 46

Сојузните закони се задолжителни на територијата на Народна Република Македонија.

Во случај на несогласност меѓу сојузните закони и законите на Народна Република Македонија се применуваат сојузните закони.

## Член 47

Прометот на стоки меѓу Народна Република Македонија и другите народни републики на ФНРЈ е слободен и не може да се ограничи со закон на НРМ.

**Член 48**

Актите и исправите од органите на државната управа и од органите на правосудието на другите народни републики на ФНРЈ имаат во Народна Република Македонија еднаква езоможност како и актите и исправите од органите на државната управа и од органите на правосудието на НРМ.

**Член 49**

Граѓаните на народните републики на Федеративна Народна Република Југославија уживаат на територијата на Народна Република Македонија еднаква права како и нејзините граѓани.

**Член 50**

Секој државјанин на Народна Република Македонија истовремено е државјаник на Федеративна Народна Република Југославија

**ГЛАВА VII****НАЈВИСОКИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## а) Народно собрание на Народна Република Македонија

**Член 51**

Народното собрание на НРМ е претставник на народниот суверенитет на Народна Република Македонија.

**Член 52**

Народното собрание на Народна Република Македонија е врховен орган на државната власт на Народна Република Македонија и ги врши врз основа Уставот на Народна Република Македонија сите оние права што и прилагјаат на Народна Република Македонија, доколку со Уставот не се пренесени во надлежност на Президиумот на Народното собрание и на Владата на Народна Република Македонија.

**Член 53**

Народното собрание на НРМ го избираат граѓаните на Народна Република Македонија.

На колку жители се избира еден народен пратеник пропишуе законот на Републиката.

**Член 54**

Народното собрание на НРМ се избира на четири години

**Член 55**

Законодавната власт во Народна Република Македонија ја врши исклучително Народното собрание на НРМ.

**Член 56**

Заседанијата на Народното собрание на НРМ се редовни и вонредни и се свикуват со указ од Президиумот на Народното собрание на НРМ.

Редовните заседанија се свикуват два пати годишно, и тоа најдоцна до 1 јуни и најдоцна до 1 декември. Ако Народното собрание не биде свикано во овие срокови, тоа може да се собере и само без Указ на Президиумот.

Вонредните заседанија се свикуват кога Президиумот на Народното собрание на НРМ не најде дека е потребно или кога тоа го побара една третина од народните пратеници

**Член 57**

Народното собрание на Народна Република Македонија избира од својата средина претседател еден или повеќе пот-

**претседатели и до три секретари.**

Претседателот ги раководи седниците на Народното собрание и неговата работа врз основа на правилникот за работа.

**Член 58**

Народното собрание на НРМ прописуе правилник за својата работа.

Седниците на Народното собрание по правило се јавни.

**Член 59**

Народното собрание на НРМ донесува решенија со мнозинство на гласовите.

За донесување решенија потребно е присуствуваат мнозинството на пратениците.

**Член 60**

Право на поднесување законски предлози до Народното собрание на Народна Република Македонија имаат Владата на НРМ, членовите на Владата на НРМ и народните пратеници на Народното собрание на НРМ.

**Член 61**

Народното собрание на НРМ со закон го утврдува годишниот државен буџет на Народната Република.

Владата го составува државниот буџет на Народна Република Македонија и го поднесува на Народното собрание.

Народното собрание на НРМ ја одобрува свршената сметка за извршување на државниот буџет на НРМ.

**Член 62**

Законот влегува во сила осмиот ден по објавувањето во »Службениот весник« на Народна Република Македонија, ако со самиот закон не е инаку определено.

**Член 63**

Народното собрание на НРМ избира посебни одбори, на кои што им поверува определени работи.

Народното собрание на НРМ на првото збирање избира верификациоен одбор што ги испитува пратеничките полномошни.

Народно собрание на НРМ на предлог од верификациоен одбор ги потврдува или поништува полномошните на пратениците.

**Член 64**

По верификацијата на пратеничките полномошни пратениците ја полагат следната клетва:

„Се колам со својата чест и со честа на својот народ дека како народен пратеник секој пат ќе ги застапам и бранам демократските права и слободата на народот на Народна Република Македонија; дека верно ќе го чувам братството, единството и слободата на народите на нашата заедничка татковина Федеративна Народна Република Југославија и дека неуморно ќе ги бранам и зајакнуам придобивките од Народнослободителната борба; дека ќе го вложат свој труд и знание за изградбата на народната наша држава и за подигање на благосостојбата на работниот народ и дека својата пратеничка должност ќе ја исполнуам совесно и неуморно.“

**Член 65**

Народното собрание на НРМ може да врши анкети по прашања од Општо значење за Народна Република Македонија преку свои анкетни одбори.

Сите државни органи и службени лица се должни да ги исполнуваат барањата на анкетните одбори во поглед утврдувањето на фактите и собирањето на доказите.

**Член 66**

Народните пратеници имаат право да поставуваат прашања

до Претседателот на Владата на НРМ и до членовите на Владата.

Претседателот и членовите на Владата се должни да дадат одговор усмено во срок од три дена или писмено во срок од пет дена. Ако е потребно прибирање на сведенија, членот на Владата може да побара подолг срок што му е нужен за одговор, но не подолг од 30 дена.

#### Член 67

Секој народен пратеник има право да управува интерпелации до Претседателот и до членовите на Владата на НРМ преку Претседателот на Народното собрание. Собранието се известува за поднесените интерпелации на првата седница.

Народното собрание решава без претрес да ли интерпелацијата ќе се стави на дневен ред, а во случај да се прифати интерпелацијата, се определува ден за расправање по неа.

#### Член 68

Пратениците на Народното собрание на НРМ уживаат имунитет.

Пратениците на Народното собрание на НРМ не можат да бидат лишени од слобода ниту против кив може да се поведе кривична постапка без одобрение од Народното собрание на НРМ, или ако ова не заседава, без одобрение од Президиум, осем на случај да бидат заварени на дело на злосторство, за кое што мора веднаш да се извести Президиумот на Народното собрание на НРМ.

Народните пратеници на останатите народни републики во ФНРЈ уживаат имунитет по прописите на Уставот на чиновната народна република.

#### Член 69

Народното собрание на НРМ може во случај на војна и слични извонредни околности да го продолжи траењето на својот мандат дури таа состојба трае.

Народното собрание на НРМ може да реши да се распушти и пред истекот на периодот за кој што е избрано.

#### Член 70

Изборите за ново Народно собрание на НРМ мораат да бидат распишани пред истекот на последниот ден од периодот за кој што е избрано.

Од денот на распуштањето на Народното собрание на НРМ до денот на изборот на новото Народно собрание на НРМ не може да помине повеќе од три месеци, ни помалку од два месеца.

Новоизбраното Народно собрание на НРМ мора да биде свикано на свое прво заседание најдоцна еден месец по извршените избори.

#### Член 71

Народното собрание на НРМ врши изменување и дополнување на Уставот на НРМ.

Предлог за изменување и дополнување на Уставот може да поднесе: Президиумот на Народното собрание на НРМ, Владата на НРМ или едва третина од пратениците на Народното собрание на НРМ.

Предлогот да се пристапи кон решавањето за изменување или дополнување на Уставот треба да биде примен со мнозинство на гласовите.

Предложеното изменување или дополнување на Уставот је усвоено ако за него гласа абсолютно мнозинство од целокупниот број на пратениците на Народното собрание.

Применото изменување или дополнување на Уставот го прогласува Народното собрание на Народна Република Македонија, а го објавува со Указ Президиумот на Народното собрание

#### Б) ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 72

Народното собрание на НРМ избира Президиум на Народното собрание на НРМ.

Президиумот на Народното собрание на НРМ се состои од претседател, три потпретседатели, еден секретар и најмногу 15 членови.

#### Член 73

Президиумот на Народното собрание на НРМ ги врши овие работи:

- 1) ги свикува заседанијата на Народното собрание на НРМ;
  - 2) распишува избори за Народното собрание на НРМ;
  - 3) дава задолжителни толкуења на републиканските закони;
  - 4) ги прогласува изгласаните закони; издава укази;
  - 5) врши право на помилување спрема прописите на законот;
  - 6) доделува признанија и почетни званија од Народна Република Македонија спрема прописите на законот;
  - 7) поставува и разрешува, по предлог од Претседателот на Владата на НРМ, одделни членови на Владата во времето меѓу две заседанија на Народното собрание на НРМ принакнадна потврда од Народното собрание на НРМ;
  - 8) им одредува застапници на членовите на Владата по предлог од Претседателот на Владата на НРМ;
  - 9) по предлог од Претседателот на Владата на НРМ ги сменува, соединува и укинува постојејќите министерства и комисии во времето меѓу заседанијата на Народното собрание на НРМ и при негова накнадна потврда;
  - 10) определува по предлог од Владата на НРМ кои претпријатија и установи имаат републиканско значење;
  - 11) распишува народен референдум за прашања од надлежноста на Народна Република Македонија врз основа на решеније од Народното собрание на НРМ или по предлог од Владата на НРМ;
  - 12) решава по прашањата и мерките за кои што го овласти Народното собрание на НРМ:
- Указите од Президиумот на Народното собрание на НРМ ги потпишуваат Претседателот и Секретарот.

#### Член 74

Президиумот на Народното собрание на НРМ се избира за исто време за кое што е избрано Народното собрание.

Во случај на распуштање на Народното собрание на НРМ, Президиумот ги врши должностите се до изборот на нов Президиум на Народното собрание на НРМ.

#### Член 75

Президиумот на Народното собрание на НРМ за својата работа одговара пред Народното собрание на НРМ. Народното собрание на НРМ може, да го одзове Президиумот и да избере нов, како и да разреши од должност одделни членови и да избере нови и пред истекот на времето за кои што се избрали.

### Глава VIII

#### ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### Член 76

Највисокиот извршен и управен орган на државната власт на Народна Република Македонија е Владата на НРМ.

Владата на НРМ ја именува и разрешува Народното собрание на НРМ.

##### Член 77

Владата на НРМ е одговорна пред Народното собрание на НРМ на кое што му полага сметка за својата работа.

Во времето меѓу две заседанија на Народното собрание, Владата на НРМ одговара и полага сметка за својата работа пред Президиумот на Народното собрание на НРМ.

##### Член 78

Владата на НРМ работи врз основа Уставот на ФНРЈ, Уставот на НРМ, сојузните закони, законите на НРМ и врз основа уредбите, напатствијата и наредбите од Владата на ФНРЈ.

Владата на Народна Република Македонија донесува уредби врз основа и за применување на законите на ФНРЈ и на законите на НРМ, на уредбите, напатствијата и наредбите од Сојузната влада, како и напатствија, уредби и решенија за извршување на законите на ФНРЈ и на законите на НРМ, на уредбите, напатствијата, наредбите и решенијата од Сојузната влада и на своите уредби, и се грижи за нивното спроведување.

Владата на НРМ може да донесува врз основа на законско овластување, уредби со законска сила.

Актите од Владата на НРМ ги потпишува Претседателот на Владата и надлежниот член на Владата, односно еден член кого Владата ќе го одреди.

##### Член 79

Владата на НРМ ја управува и согласува работата на своите министерства, комисии и комитети.

Владата на НРМ се грижи за подготвување и остварување на општодржавниот и республиканскиот стопански план и буџет. Ги зема сите потребни мерки за осигурување и заштита на уставниот и општествениот поредок, заштита на државните интереси и на граѓанските права. Ја помага Сојузната влада во остварувањето на општодржавните задачи: решава за законските предлози од одделни членови на Владата кои што предлози му се поднесуваат на Народното собрание на НРМ, ги пропишува внатрешното устројство на министерствата и подредените установи; создава во случај на потреба специални комисии, комитети и установи при Владата на НРМ со цел за спроведување стопански, културни и други работи на НРМ; претседателите на овие комитети и комисии не влегаат во составот на Владата на НРМ, а не бидат под раководство на Претседателот на Владата.

##### Член 80

Владата на НРМ ја сочишува: претседателот, еден или повеќе потпретседатели, министрите, претседателот на республиканската Планска комисија и претседателот на республиканската Контролна комисија.

Владата на НРМ може да има и министри без ресор.

Општосојузните министерства можат за извршување на работите од својата надлежност да поставуваат ополномоченици при Владата на НРМ.

Ополномочениците ги именува Владата на ФНРЈ во согласие со Владата на НРМ.

##### Член 81

Членовите на Владата на НРМ полагаат пред стапувањето на должност, клетва пред Президиумот на Народното собрание на НРМ.

##### Член 82

Претседателот на владата на НРМ ја претставува Владата, претседава на седниците и ја раководи работата на Владата. Тој се грижи за согласување работата на сите органи на Владата и ја раководи во името на Владата работата на комитетите, одделните комисии и установите при Владата.

##### Член 83

Членовите на Владата на НРМ раководат одделни граници од државната управа од республиканска надлежност и непосредно одговараат пред Владата на Народна Република Македонија за правилното остварување на поверените им работи, како и за правилното остварување политиката на Владата.

Членовите на Владата имаат право да издаваат правилници, наредби и напатствија врз јоснова и заради извршувањето на сојузните закони на законите на НРМ, како и на уредбите, напатствијата и наредбите од Владата на ФНРЈ и од Владата на НРМ.

Членовите на Владата на НРМ, се грижат за правилното извршување на сојузните закони, на законите на НРМ, како и на уредбите, напатствијата и наредбите од Владата на ФНРЈ и од Владата на НРМ и одговараат за нивното приложение во границата на државната управа што ја раководат.

##### Член 84

Членовите на Владата на НРМ се кривично одговорни за повредите на Уставот на ФНРЈ, на Уставот на НРМ, на сојузните закони и на законите на НРМ при вршењето на службената должност.

Членовите на Владата одговараат за штетата што ќе ја направат на држава со незаконита работа.

Поблиски одредби за одговорноста на членовите на Владата на НРМ не се пропишаат со закон на НРМ.

##### Член 85

Министерствата на Народна Република Македонија се сојузно-республикански или республикански;

Сојузно-республикански министерства се: Министерството на финансите, Министерството на внатрешните работи, Министерството на правосудието, Министерството на индустријата и рударството, Министерството на трговијата и снабдувањето, Министерството на земјоделието и шумарството Министерството на трудот и Министерството на градежите.

Республикански министерства се: Министерството на просветата, Министерството на социјалните грижи, Министерството на народното здравје и Министерството на комуналните работи.

##### Член 86

Сојузно-республиканските министерства на Народна Република Македонија раководат определена граница од државната управа и ги вршат покрај работите од сопствената надлежност и работите од сојузно-республиканските министерства на Владата на ФНРЈ, врз основа на нивните правилници, напатствија, наредби и решенија.

##### Член 87

Республиканските министерства раководат самостојно е определена граница на државната управа од надлежността на На-

родна Република Македонија и одговараат само пред Владата на Народната Република.

## Член 88

Ополномочените на општосојузните министерства при Владата на Народна Република Македонија, можат да присъствуваат со советодавен глас на седниците на Владата на НРМ на кои што се претресува работи за кои што се ополномочени.

## Глава IX

## ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ

## Член 89

Органи на државната власт на административно-територијалните единици се народните одбори.

Преку народните одбори народот ја врши својата власт во административно-територијалните единици, во местата (селата и помалите градови, градовите и градските реони и околините).

## Член 90

Народните одбори се представнички органи, избрани врз основа на општо, еднакво и непосредно избирачко право со тајно гласање.

Народните одбори на местата и на градските населби ги избираат граѓаните на две години, а народните одбори на околините, градските реони во ранг на околии и градовите ги избираат граѓаните на три години.

Изборите за нови народни одбори има да се одржат најдена месец дена по истекот на срокот за кој што народните одбори се избрани.

## Член 91

Народните одбори се највисоки органи на државната власт во односите од локално значење на својата територија.

Народните одбори остваруваат на својата територија и за дачи од општо значење.

## Член 92

Народните одбори ја раковадат работата на подчинетите органи на управата и стопанската и културната изградба во својот делокруг: ја обезбедуваат заштитата на јавниот ред, исполнувањето на законите и чувањето на правата на граѓаните; го утврдуваат буџет и стопански план; ги управуваат општонародните имоти, претпријатијата и установите од локално значење.

## Член 93

Народните одбори ја вршат државната власт самостојно во рамките на својата надлежност во локалните работи, довесујќи прописи (решенија) врз основа на Уставот на ФНРЈ, Уставот на НРМ, сојузните закони, законите на НРМ и општите прописи од повисоките органи на државната власт и државната управа.

Решенијата и наредбите на народните одбори се објавуваат со потпис од претседателот и секретарот на извршниот одбор.

## Член 94

Секој народен одбор има свој сопствен буџет.

Буџетот го утврдува народниот одбор со решение во рамките на буџетот на повисоките органи на државната власт.

## Член 95

Народните одбори донесуваат статути за своето внатрешно устројство и работење, што ги потврдува повисокиот народен

одбор, односно Президиумот на Народното собрание на НРМ.

## Член 96

Народните одбори се должни да се потпираат во изведувањето на општите или месни задачи врз иницијативата и широкиот удел на народните маси и на организациите на работниот народ.

## Член 97

Народните одбори ги вршат правата што им се дадени како на највисоки органи на државната власт во административно-територијалната единица непосредно на собранието на своите одборници или преку своите извршни управни органи.

Народните одбори не можат да ги пренесат на своите извршни и управни органи оние работи што ги дава законот изрично во надлежност на одборот како целост.

## Член 98

Заседанијата на народните одбори се редовни или занредни. Во редовни заседања се свикуват народните одбори во сконови определени од статутот, и тоа околиските народни одбори најмалку еднаш во два месеца, а градските, реонските и месните најмалку еднаш во месецот.

Вонредните заседанија ги свикува извршниот одбор по своја иницијатива под услови во законот предвидени или кога тоа го бара една третина од одборниците или по барање од повисокиот орган на државната власт.

## Член 99

Народниот одбор може да донесува полноважни заклученија ако на седницата е присутно мнозинството од одборниците.

Народниот одбор ги донесува своите заклученија со мнозинство на гласовите од присутните одборници.

## Член 100

Месниот народен одбор во селата и помалите градови свикува во сконовите предвидени во законот и под условите определени со закон, месни собори на избирачите, на кои што им полага сметка за својата работа.

Соборите на избирачите се свикуват со цел за разгледување прашањата што се однесуваат до животот на селото односно местото и до работата на месниот народен одбор. Покрај тоа може на соборите на избирачите да се расправаат прашања од интерес и значење за животот на окопијата на Народна Република Македонија и на Федеративна Народна Република Југославија.

## Член 101

Извршни и управни органи на народните одбори, освен во помалите села, се извршните одбори, извршниот одбор го сочинуваат: претседателот, по потреба потпретседателот, секретарот и другите членови.

Извршниот орган на народниот одбор во помалите села го сочинуваат претседателот и секретарот.

Народните одбори од својата средина избираат извршни одбори и ги разрешаваат сите или одделните јавни членови.

Бројот на членовите на извршниот одбор се определува според нормата, што ја пропишува законот на НРМ, земајќи го предвид бројниот состав на народниот одбор, обемот и сложеноста на работите што ги врши.

## Член 102

Извршните одбори се одговорни за својата работа и му полагаат сметка на својот народен одбор.

Извршните и управните органи на народните одбори му се потчинети како на својот народен одбор, така и на извршните и управните органи од повисоките органи на државната власт.

**Член 103**

Извршенист одбор ги извршуе решенијата, наредбите и напатствијата од својот народен одбор, како и уредбите, правилниците, напатствијата, наредбите и решенијата од повисоките органи на државната управа.

Извршниот одбор донесуе задолжителни наредби од општо значење, напатствија и решенија. Наредбите се донесуваат со цел, да се спроведат решенијата на народните одбори како и врз основа на законско овластуење, на други општи прописи од повисоките државни органи или на овластуење на народниот одбор.

**Член 104**

Сите задачи и работи што му се дадени во надлежност како на извршен и управен орган извршниот одбор ги врши како целост и колективно ги раководи сите граници на државната управа.

Градските и поголемите околиски извршни одбори имаат одделенија. Односно отсеки за непосредно раководење на одделни граници на управата.

Одделенијата и отсеките му се потчинети во својата работа на извршниот одбор, а истовремено на соответствната одделение на повисокиот народен одбор и на надлежното министерство на НРМ.

На чело на одделението односно на отсекот стоат членовите на извршниот одбор како повереници за одделни граници на управата.

**Член 105**

Со закон на Народната Република Македонија се донесуваат поблиски одредби за внатрешната организација на извршниот одбор.

**Член 106**

Владата на НРМ и министерствата на НРМ по правилото остваруваат раководството на сите граници на државната управа на подрачјето на народните одбори преку извршните одбори на народните одбори, со исклучение на претпријатијата и установите од републиканско значење кои што непосредно се управуваат од Владата и министерствата на НРМ.

Само со закон на Републиката можат да се основаат при извршните одбори одделенија односно отсеки што непосредно се одговараат пред министерствата на Народна Република Македонија.

**Глава X  
НАРОДНИ СУДОВИ****Член 107**

Органи на правосудието во Народна Република Македонија се: Врховниот суд на НРМ, окружните и околиските судови.

Со закон можат да се создаваат специални судови за определени видови спорови.

**Член 108**

Во изречуењето на правдата, судовите се независни и судат по законот.

Судовите се одделни од управата во сите степени.

Повисоките судови имаат во границите на законот право на надзор над пониските судови.

**Член 109**

Судовите ја изречуваат правдата во името на наредот.

**Член 110**

Расправањето пред судовите се врши по правило јавно. Решенијата на еден суд може да ги измени само надлежниот повисок суд.

На обвинетот му е обезбедено правото на одбрана пред судот.

**Член 111**

Сите судови судат во совет, освен во случај кога законот допушта да судија поединец.

Советите на околните и окружниот суд, кога судат во прва степен, се состоат од судии и судии-поротници кои што во судењето се рамноправни.

**Член 112**

Постапката пред судовите во Народна Република Македонија се води на македонски јазик. Граѓаните што не го знаат македонски јазик можат да се служат со својот јазик. На тие граѓани им се обезбедува правото да се запознаат со целокупниот материјал и да ја следат работата на судот преку преводач.

**Член 113**

Претседателот, потпретседателот и судиите на Врховниот суд на НРМ ги избира и разрешува Народното собрание на НРМ.

Претседателот, судиите и судиите-поротници на окружниот суд ги избираат и разрешуваат околните и градските народни одбори од подрачјето на окружниот суд.

Претседателот, судиите и судиите-поротници на околните суди ги избира и разрешува народнот одбор на окопијата или градот со ранг на окопија.

**Член 114**

Врховниот суд на НРМ е највисок орган на правосудието на Народна Република Македонија.

Со закон се определува во кој случај Врховниот суд на НРМ суди во прва, а во кои во втора степен.

**Член 115**

Врховниот суд на НРМ ја преценува законитоста на пра-восилните решенија од сите судови во Народна Република Македонија, до колку тоа по одредбите на законот во однес на применувањето на сојузните закони не го врши Врховниот суд на ФНРЈ.

**Глава XI****ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО****Член 116**

Надзорот над правилното исполнување на законите од страна на сите министерства на НРМ и на ним подчинените управни органи и установи, како и на одделни службени лица и сите граѓани на територијата на Народна Република Македонија го врши Јавниот обвинител на ФНРЈ непосредно или преку Јавниот обвинител на НРМ.

**Член 117**

Јавниот обвинител на Народна Република Македонија и неговите заменици ги заменува и разрешува Јавниот обвинител на ФНРЈ.

Окружните и околните јавни обвинители ги именува и разрешува Јавниот обвинител на НРМ при потврда на Јавниот обвинител на ФНРЈ.

**Член 118**

Јавните обвинители се независни во својата работа и се подчинети само на Јавниот обвинител на ФНРЈ и на повисоките јавни обвинители.

**Член 119**

Јавните јавни обвинители имат по одредбите на законот право да подигаат тужба и жалба, право на законска интервенција во текот на јудиската и управната постапка, право на кривично гонење, како и право да подигаат барање за заштита на законитоста против правосилните решенија на судовите и на управните органи.

**Член 120**

Межусобните односи меѓу органите на државната власт и органите на државната управа на Народна Република Македонија се основаат врз правата и должностите одредени со Уставот на ФНРЈ, со Уставот на НРМ, со законите и другите општи прописи.

**Член 121**

Народното собрание на НРМ односно неговиот Президиум и повисоките народни одбори даваат општи смерници, им укажуваат помош на пониските народни одбори во својот делокруг и вршат јавен надзор над нивната работа.

Владата на Народна Република Македонија и повисоките извршни одбори даваат правец на управната политика, им укажуваат помош и вршат надзор над работата на пониските извршни одбори.

**Член 122**

Президиумот на Народното собрание на НРМ има право да ги поништи или укине уредбите, напатствијата, наредбите и решенијата од Владата на НРМ, ако не се во согласност со Уставот на ФНРЈ, со Уставот на НРМ, со сојузните закони и со законите на НРМ.

Владата на НРМ има право да ги поништи или укине правилниците, наредбите, напатствијата и решенијата од членовите на Владата на НРМ ако не се во согласност со сојузниот закон со Уставот на НРМ, со сојузните закони, со законите на НРМ или со уредбите, напатствијата, наредбите и решенијата од Владата на ФНРЈ и од Владата на НРМ.

**Член 123**

Президиумот на Народното собрание на НРМ и повисоките народни одбори имаат право да ги поништуват или укинуваат незаконитите или неправилните акти на пониските народни одбори.

Владата на НРМ и одделните нејзини членови во рамките на својата надлежност, имаат право да ги поништуват или укинуваат незаконитите или неправилните акти на извршните одбори.

Народниот Одбор има право да ги поништуе или укине незаконитите или неправилните акти на својот извршен одбор или на одделен негов член.

Народниот одбор односно извршниот одбор, чиј акт е поништен или укинат, има право на жалба до повисокиот орган на државната власт односно на државната управа.

**Член 124**

Владата на НРМ и повисоките извршни одбори имаат право да ги запрат од извршувањето незаконитите и неправилните акти на пониските народни одбори и да му предложат на Президиумот на Народното собрание на НРМ односно на својот народен одбор да ги поништи или укине.

Поверениците на повисокиот извршен одбор имаат право во рамките на својата надлежност, да ги запрат од извршувањето незаконитите или неправилните акти на пониските извршни одбори, односно, ако овој има отсеки, на соодветниот негов отсек, и да му ги поднесат на својот извршен одбор да ги поништи или укине.

**Член 125**

Президиумот на Народното собрание на НРМ односно повисокиот народен одбор има право, по прописот на законот, да распушти секој понизок народен одбор, ако неговата работа е во противност со Уставот на ФНРЈ, Уставот на НРМ, со сојузните и републиканските закони и да распише избори за нов народен одбор.

Президиумот на Народното собрание на НРМ односно повисокиот народен одбор има право да го разреши извршниот одбор кај секој понизок народен одбор и да го свика народниот одбор на вонредно заседание за избор на нов извршен одбор.

**Член 126**

Право на поведување постапка за поништување, укинување или запирање незаконитите и неправилните наредби, напат-

ствија и решенија го имаат органите што се надлежни за поништување укинување и запирање, повисоките државни органи и граѓаните на Народна Република Македонија.

**Член 127**

Судбите за надлежноста меѓу два народни одбора од иста степен ги решава непосредно повисокиот народен одбор односно Президиумот на Народното собрание на НРМ.

Судбите за надлежноста меѓу извршните одбори од иста степен ги решава нивниот непосредно повисок извршен одбор, односно Владата на Народна Република Македонија.

**ТРЕТ ДЕЛ****ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 128**

Со денот на влегувањето во сила на Уставот се укинуваат сите закони и други правни прописи што му се противни на Уставот.

Законите и решенијата потврдени со Решението на Уставотворното собрание на НРМ од 4 ноември 1946 година се тешат во важност до донесувањето на конечно решение за нив.

Се овластува Народното собрание на НРМ, во срок од една година од денот на влегувањето во сила на Уставот да ги испита сите закони и решенија потврдени со Решението на Уставотворното собрание на НРМ од 4 ноември 1946 година и да ги доведе во согласност со Уставот на ФНРЈ, со Уставот на НРМ и со сојузните закони и да донесе закони за тоа како од тие закони и решенија остануваат во важност без измена односно да донесе закони за изменување и дополнување на тие закони и решенија.

Предлозите за сообразување со Уставот на законите и решенијата не ги достави благовремено Претседателот на Владата на НРМ до Народното собрание на НРМ.

**Член 129**

Уставот влегува во сила со прогласувањето на седницата на Уставотворното собрание на Народна Република Македонија.

Донесено во Скопје — главниот град на Народна Република Македонија.

31 декември 1946 год.

**ПРЕЗИДИУМОТ НА УСТАВОТВОРНОТО СОБРАНИЕ, НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секретар,  
Борко Темелкоски с. р.

Претседател  
Богоја Фотев, с. р.

Потпретседатели,  
Павел Шатев, с. р.  
Абдураман Мемет, с. р.

Членови: Лазар Колишевски с. р.; Александар Мартулков с. р.

Вера Ацева с. р.; Страхиј Гигов с. р.; Стеријо Боздов с. р. Димче Зографски с. р.

## УКАЗ

ЗА СВИКУЕЊЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНIE НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА  
НА ПРВО ВАНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Со прогласувањето на Уставот на Народна Република Македонија од Уставотворното со брание и врз основа Решението донесено на заседанието, истото да ја продолжи работата та како Народно собрание на Народна Република Македонија, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија врз основ на член 73 точка 1 од Уставот

## РЕШИ:

Да се Народното собрание на Народна Република Македонија свика на прво ванредно заседание, кое ќе се отвори на ден 31 декември 1946 во 12 часот со дневен ред: Утврдување на дневниот ред.

Број 1031

СКОПЈЕ, 31 декември 1946 година.  
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ  
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА СЕКРЕТАРОТ, ПРЕТСЕДАТЕЛ,  
Стражил Гигов с. р. Богоја Фотев с. р.

3

На основа чл. 24 и 64 ст. 2 од основниот Закон за државните привредни предприятия, Министерството за просвета на Н. Р. Македонија пропишува:

## ПРАВИЛА

За организацијата и работата на претпријатието за расподела на филмови во Скопје.

Чл. 1

Претпријатието е основано со решение на Владата на Н. Р. М. Бр. 707 од 10-IX-1946.

Чл. 2

Административно-оперативен раководител на претпријатието е Министерството за просвета на Н. Р. Македонија.

Право на контрола на претпријатието му пагја и на Комитетот за киномотографија при Владата на Ф. Н. Р. Ј.

Чл. 3

Фирмата на претпријатието гласи: „Претпријатие за расподела на филмови“ во Скопје.

Чл. 4

Седиштето на претпријатието е во Скопје.

Чл. 5

Предмет за работа на претпријатието е да расподелува филмови на биоскопите на територијата на Н. Р. М. Покрај това во предмет за работа на претпријатието спаѓа: механичка и техничка работилница за поправки на проекциони и тонски апаратури, поправка на филмови и контрола за положение на апаратурите во биоскопите.

## Чл. 6

Фирмата на претпријатието ја потпишува директорот, а во случај да е тој спречен ја потпишува секретарот. Под потпис на директорот или секретарот се клава и во заграда: фамилијарното и родено име на потпишаното лице, по механичен начин.

## Чл. 7

Финансиските средства на претпријатието должно е да ги обезбеди Министерството на финансите на Н. Р. Македонија, во согласност со Министерството за просвета на Н. Р. М., а на основа на финансискиот план на претпријатието.

Материјалните средства со кои располага претпријатието се састави од:

- 1) Основни средства
- 2) Обртни средства
- 3) Амортизационен фонд
- 4) Фонд на раководството на претпријатието.

## Чл. 8

Претпријатието ја одредува за секоа година висината на обртните и останатите средства изразено во пари и ова се искажува во финансискиот план.

## ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕДПРИЈАТИЕТО

## Чл. 9

- Претпријатието ги врши овие служби:
- а) управно-административно (дирекција, персонален отсек)
  - б) административно-сметководно (сметководство кое што опфатува книговодство блаќајна со ликвидатор)
  - в) служба за тесен филм
  - г) техничка служба (техничка работилница)
  - д) пропаганда, промет и поправка на филмовите.

## Чл. 10

Директорот е овластен да ги укине поедините одделенија, ги формира или ги соединува со другите. Директорот секогаш ќе го бара мислењето на административно-оперативниот раководител на претпријатието по сите прашања. Делокругот на работата на една група, одделение, отсек и подотсек го оделува директорот на претпријатието по слушаното мислење на шефовите на одделението и раководителот на сметководството.

## СМЕТКОВОДСТВО

## Чл. 11

Сметководните работи ги води раководителот на сметководството, кој што го поставува и разрешува од должност административно-оперативниот раководител на претпријатието, во согласие со Министерството на финансите на Н. Р. М.

## Чл. 12

За стручно обавестуење на сметководната служба раководителот на сметководството добива смерници и упушта од непосредниот повисок раководител со сметководната служба при Министерството на финансите на Н. Р. Македонија.

## Чл. 13

Во поглед на својата работа раководителот на сметководството му е подреден непосредно на директорот на предпријатието, додека останатите службеници од сметководството се потчинети на раководителот на сметководството.

Во поглед на донесуење на решенијата по службените односи за службениците на сметководството, директорот ќе бара мислење од раководителот на сметководството.

## Чл. 14

Сите документи од материјален сметков и кредитен карактер, на основа на кои се врши прием и давање пари, како и документи на основа на кои се врши книжење во сметководната книга, треба да бидат потпишани од директорот или во случај да е директор спречен, од секретарот.

Исто така раководителот на сметководството ги потпишуе, покрај директорот, прегледот на финансниот план и завршната сметка.

## Чл. 15

Раководителот на сметководството заедно со директорот одговараат за исправноста со сметководната служба и завршни сметки.

Ако меѓу директорот и раководителот на сметководството дојде до несогласност во некои прашања од делокругот на сметководството раководителот на сметководството ќе ја изврши писмената наредба на директорот, ама за тоа веднага ќе го обавести административно-оперативниот раководител. Раководителот на сметководството ќе ги задржи од извршување на секоја наредба на директорот на предпријатието, ако со тие наредби тешко се навредуваат државните интереси, или ако се извести административно-оперативното раководство.

## СЛУЖБЕНИЧКИ НАЗВАНИА

## Чл. 16

Во предпријатието постоат овие службенички названија:

- 1) Директор на предпријатието
- 2) Раководител на сметководството
- 3) Шефови на одделения и отсеки
- 4) Административно-технички персонал.

По извршување систематизација на меѓата, предпријатието ќе им издаде декрет на службениците.

## Чл. 17

Директорот на предпријатието го назначуе или сменуе Министерството за про-

совета на Н. Р. М. во согласие со Претседателот на Владата на Н. Р. Македонија, а останатите службеници ги назначуе и сменуе директорот (Чл. 39 од Зак. за предпријатијата).

## Чл. 18

Со работата на предпријатието непосредно раководи директорот на предпријатието по напатствијата, решенијата наредбите и смерниците на административно-оперативниот раководител, а на основа Правилата на предпријатието. За својата работа директорот е непосредно одговорен на административно-оперативното раководство.

## Чл. 19

Директорот на предпријатието е овластен:

1) Да во име на предпријатието скlopуе договор, да диспонира со роба, финансиски средства, со услуга и со сите обртни средства на предпријатието до колку Министерството за просвета на Н. Р. М. не му ги ограничи овие права со овој правилник или со посебно писмено решение.

2) Да го засатпуе предпријатието пред државните органи и други лица, а има право да за тоа го овласти и друго лице, со тоа да одговорноста во поглед исправноста на ова лице, ја има директорот на предпријатието. Во тој случај должен е писмено да го извести административно-оперативното раководство дека правата на заступање на предпријатието го пренел на тоа лице му ги дал.

3) Да може по одобрение на Министерството за просвета на Н. Р. М. да закључува зајамови при државните банки, а во цел на прелазно наголемување на обратните и инвестиционите средства на предпријатието.

4) Да прима, преместуе и отпуштуе работници, исто така и на основа добиените овластуења да поставуе, унапредуе и регулира службеници, држејќи се по прописот и законот за државните службеници.

## Чл. 20

Директорот им е највисок дисциплински старешина на работниците и службениците во предпријатието.

Службениците одговараат дисциплински пред директорот и своите старешини, на основа посебните дисциплински прописи.

Дисциплинските прописи за работниците ги донесе директорот користејќи се со предложенијата на стручниот совет и синдикална подружница.

## Чл. 21

Директорот на предпријатието е должен да се во работата на предпријатието, нарочито со името на истото, раководи со целта на предпријатието, како би могло предпријатието што по успешно да ја исполни поставената му задача.

Да ја организира работата на предпријатието и да раководи со исполнувањето на планот.

Да предложуе план за работа, финансиски и други планови на предпријатието.

Да раководи со административни и други работи на претпријатието, нарочно со финансиска работа.

Да се грижи да работите на претпријатието и политика и изградба на кадрови.

Да ја организира работата на претпријатието на принцип на савремена и што по рационално работење.

Да организира стална служба на евиденцијата и контрола за целокупното раководење на претпријатието.

Да се грижи да работите на претпријатието се заклучуваат на најповољен начин и по најповољни услови, придружејќи се при тоа на привредните обичаи, како и по прописите на позитивните законодавства.

Директорот е лично одговорен ако не се изврши планот на претпријатието.

#### Чл. 22

Директорот не може без одобрение на Министерството на просветата на Н. Р. М. да превзема работилници и да заклучува договор, кои се надвор од редовното работење на претпријатието и обртниот финансиски план.

#### Чл. 23

Директорот е должен да го овозможи работењето на работничките поверилици давајќи им потребни обавештења за извршување на нивните задачи како и со нив соработујќи со цел за заштита на социјалните и економски интереси на работниците и службениците.

#### Чл. 24

Директорот на претпријатието ќе се грижи за напредување на работниците службениците во претпријатието да биде во духот на постоеките закони и прописи и правилно т. е. саобразно со нимното стручно знање, покажаната марливост и успех во работењата.

Директорот ќе се грижи за создавање на квалифицирани кадрови и за стручното усвошување на работниците и службениците на претпријатието по можностност ќе образује посебни курсеви, а потребните материјални средства ќе ги осигура од фондот на раководството на претпријатието.

#### Чл. 25

Синдикалната подружница на претпријатието има право да предложи по прашањето за ефикасноста на работата за организирањето на работата во претпријатието, подобрување на условите за работење и животните услови на работниците и службениците и во персоналните прашања.

Синдикалната подружница има право и должност та е за сите неправила во работата на претпријатието и директорот да го издејствује административно-оперативниот раководител.

Директорот по мнението на синдикалната подружница, прогласује ударници.

#### Чл. 26

Сите работници и службеници имаат право секоја седмица на еден ден одмор и тоа по правило во недела.

Сите работници и службеници на претпријатието имаат право на платен годишен одмор према постоеките прописи.

Траење, време и распоред на годишиниот одмор ги оделува директорот и исполнујќи ги предловите на синдикалната подружница и шефовите на одделенијата имајќи ги во предвид условите и потребите на работата во претпријатието.

#### Чл. 27

Работник или службеник кој што е спречен поради болеста да дојде на работа, во рок од 24 часа ќе го обавести својот непосреден старешина.

Неидење на должност поради болест по неке од 3 дена треба да биде оправдано со лекарско уверение од социјално осигуруување на работниците.

### ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

#### Чл. 28

Работната година се потклопуе со буџетната година.

#### Чл. 29

Финансиското работење на претпријатието се врши на основа одобрениот финансиски план, кој се составува на основа работниот план. За секоја посебна година претпријатието е должно да изработи финансиски план во кој ќе ги предвидат сите расходи и приходи и тој план ќе се достави во одредениот срок на Министерството на финансии на Н. Р. М., преку административниот оперативен раководител.

#### Чл. 30

На основа одредениот годишен финансиски план директорот во соработка со стручниот совет и шефот со сметководството разработува финансиски план за секое тримесечие однапред и го доставува на одобрение во Министерството за просвета на Н. Р. М. При крајот на секое тримесечие претпријатието е должно на основа положението на книгите да достави нето биланс на претпријатието од кој ќе се има преглед на целокупното финансиско положение и успех на претпријатието и да се достави на административно-оперативниот раководител.

#### Чл. 31

Распоред на своите печалби претпријатието ги одредува со финансискиот план. Печалбите на претпријатието можат да се употребат:

- 1) На наголемување на обратите.
- 1) На наголемување на обртните средства
- 2) На финансиските инвестиции
- 3) Во полза на фондот за раководство на претпријатието
- 4) Во полза на буџетот за органите што претпријатието го установило.

## Чл. 32

По завршување на работната година претпријатието ги закључува работните книги и составува завршена сметка, која се састои од 3 дела:

- 1) Сметководен
- 2) Статистик
- 3) Извештај за работењето и го доставува на Министерството за просвета на Н. Р. Македонија.

## СТРУЧЕН СОВЕТ

## Чл. 33

Административно-оперативниот раководител може на претпријатието да му постави стручен совет како саветодавен орган на директорот на претпријатието. Членовите на овој совет ги одредува Министерството за просвета на Н.Р.М., може по потреба да ги менује членовите на советот. Синдикалната организација треба да биде застапена во стручниот совет со еден член.

Стручниот совет се состанува на позив на директорот поради советување по сите важни прашања во врска со работата на претпријатието. Стручниот совет ке го извести административно-оперативното раководство воколку ке настапи несогласие меѓу директорот и стручниот совет. Директорот е обавезен да го саслуша мислењето на советот кога се работи за:

- 1) Предложување на работен план, инвестиционен план и финансиски план.
- 2) Решавање на организациони проблеми на претпријатието.
- 3) Предложување на основни средства на претпријатието.
- 4) Предложување за изменување и пополнување на овие правила, како и другите прописи со кои што се регулира работењето на претпријатието.

## Чл. 34

За одржаните состанци на советот се води записник во кој се внесуваат имињата на присатните членови:

дневен ред  
како и куса содржина на донесените решенија.

Записникот го потпишува директорот и сите присатни членови.

## ФОНДОВИ

## Чл. 35

Материјалните услови што располага претпријатието се сastoјат:

- 1) Од основните средства
- 2) Од обртните средства
- 3) Од амортизациониот фонд
- 4) Од фондот за раководство на претпријатието

Фондот за раководство на претпријатието се образува од печалбите на претпријатието во висина предвидуена по финансискиот

план (Чл. 58 од Законот за претпријатија) со фондот за раководство на претпријатието управува директорот. Директорот е должен да се со управувањето со фондот на претпријатието советува со синдикалната подружница (чл. 61 од Законот на претпријатија).

## Чл. 36

Фондот за раководство на претпријатието служи за изградба на станови за работниците и службениците, за културни и социјални установи за службениците на претпријатието (обданишта, клубови, мензи и сл.), за награди на работниците, новотарите и нарочно истакнатите работници и службеници за издржување на стручна спрема на работниците и службениците, како и за давање донос за Централниот фонд при управата, на која што средствата служат за награда на раководителите на претпријатието.

Напомно: Во овој член не може за сега поконкретно да се изложи од што се сastoјат основните и обратните средства на претпријатието, се додека не се ликвидира филмското претпријатие на Ф. Н. Р. Ј. и не изврши расподелба на неговиот имот. Исто така не може да се зборува и за образување на амортизациониот фонд, додека за тоа не препишуе уредба Председателството на Владата на ФНРЈ.

## РАБОТНИОТ РЕД НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

## Чл. 37

Директорот на претпријатието ке пропиши работен ред на претпријатието, раководејќи се од потребите на претпријатието, а ведејќи сметка за постоејките позитивни прописи што ги регулисаат работните односи, и работното време.

Работниот ред на претпријатието ке биде истакнат на видно место (на табла за службени саопштенија), како би се секој работник и службеник на претпријатието запознал со садржајот на истото. На ново запослените работници и службеници ке саопшти работниот ред на претпријатието на потпис.

## МИНИСТЕР ЗА ПРОСВЕТА

## НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА

Н. Минчев с. р.

4

Со цел да се овозможи правилното извршување околу откупот на оризот и оризовата арпа реколта 1946 г. и поранешните на предлог на Министерството на трг. и снабдувањето — Владата на Народна Република Македонија, изменува Чл. 5 од Решението Бр. 501 од 30 IX 1946 година за откуп на оризот и оризовата арпа реколта 1946 г. и поранешните, на преднесува следното

## РЕШЕНИЕ

За продолжување откупот на оризот и оризовата арпа реколта 1946 година.

Точ. 1

Се изменува чл. 5 од Решението Бр. 501-46 за откуп на оризот и оризовата арпа реколта

1946 година и поранешните во толку, што се откупот на оризот и оризовата арпа продолжуе до 31 1947 година вклучително.

Точ. 2

Ова Решение влегуе во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Н. Р. Македонија“.

Скопје, Бр. 13416 од 12 XII 1946 година

Потпретседател  
на Владата  
на НРМакедонија  
Љ. Арсов, с. р.

Министер  
на трговијата и снабдувањето  
Д. Бојановски—Дизе, с. р.

5

Министерскиот совет на НР Македонија на своето заседание од 5 ноември 1946 година на предлог на Министерството на трудот, во врска со Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештаниците во државно-стопанските и частните претпријатија, частните институции и органи зации донесе следното

#### РЕШЕНИЕ

1) На работниците на територија на Народна Република Македонија им прагаја право на дневница и за ден 2 август — Илинден националниот празник на НР Македонија.  
Смрт на фашизмот — Слобода на народот!

Потпредседател на Владата  
на Н. Р. Македонија  
Љ. Арсов, с. р.

Министер  
на трудот,  
К. Петрушев, с. р.

На основание чл. 4 во врска со чл. 5 од Основаниот закон за државните стопански претпријатија на предлог на министерот на трговијата и снабдувањето, Владата на Народна Република Македонија донесе следното

РЕШЕНИЕ  
за оснивање на претпријатие за промет со земеделски и сточни произведенија.

1) Се оснива претпријатие под фирмa: „Претпријатие за промет со земеделски и сточни произведенија“, како претпријатие од град Скопје.

2) Основните средства на претпријатието износат 500.000 динари, а обратни средства на претпријатието износат — динари.

3) Предмет на работата на претпријатието е:

а) натрешен трговски промет на едро со земеделски и сточни произведенија и нивни преработки.

б) внос и износ на едро на земеделски и сточни произведенија и нивни преработки;

4) Претпријатието се навогда под административно-оперативно раководство на Министерството на трговијата и снабдувањето на НР Македонија.

Во Скопје, 21 XII 1946 година Бр. 13.722

Министер  
на трговијата и снабдувањето,  
Д. Бојановски—Дизе, с. р.

Претседател  
на Владата на НР Македонија,  
Л. Колишевски, с. р.

#### С О Д Р Ж А Ј

Рег. бр.

Стр.

- |   |       |
|---|-------|
| 1 Решение на Уставотворното собрание на Народна Република Македонија за прогласување и објавување на Уставот на Н. Р. Македонија  | 1     |
| Устав на Народна Република Македонија   | 2—11  |
| 2 Указ за свикување на Народното собрание на Народна Република Македонија на Прво ванред. заседание   | 12    |
| 3 Правилник за организација и работа на Претпријатието за расподела на филмови во Скопје  | 12—15 |
| 4 Решење на Владата на НРМ за продолжување откупот на оризот и оризовата арпа од реколта 1946 година и порашни и изменување на чл. 5 од Решењето бр. 501 од 30 IX 1946 г. | 15—16 |
| 5 Решење на Министерскиот совет на НРМ за признавање правото на дневница на работниците од територијата на НРМ на 2 август Илинден националниот празник на НРМ            | 16    |
| 6 Решение на Владата на НРМ за оснивање на претпријатие за промет со земјоделски и сточни произведенија во Скопје   | 16    |